



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 21 октомври 1970
Скопје
Број 25 Год. XXVI

Претплата за 1970 година изнесува 100 динари. Овој број чини 2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

184.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ

Се прогласува Законот за републичкиот фонд за пошумување на голините,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 28 септември 1970 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 7 октомври 1970 година.

Број 03-4112
8 октомври 1970 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ

Член 1

За финансирање на работите за пошумување на голините се основа Републички фонд за пошумување на голините (Фонд).

Седиштето на Фондот е во Скопје.

Член 2

Фондот има својство на правно лице.

Член 3

Средствата на Фондот се формираат од:

- 1) средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството;
- 2) каматата на средствата на Фондот вложени кај банката;
- 3) други извори.

Член 4

Средствата на Фондот се употребуваат за пошумување, огледување и заштита од шумски болести и штетници на подигнатите култури на голините како и за расадничко производство на расади и научни истражувања во областа на пошумувањето на голините.

Член 5

Корисници на средствата на Фондот можат да бидат општините и заинтересираните работни и научните организации. Општините и работните организации можат да користат средства на Фондот доколку обезбедат сопствено учество најмалку 20% од вкупниот износ на претсметковната вредност на работите.

Член 6

Средствата на Фондот се даваат на користење без обврска за враќање.

Член 7

Средствата на Фондот се користат врз основа на годишен финансиски план.

Со финансискиот план средствата се распределуваат по намени и износи.

На годишните финансиски планови дава согласност Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 8

За извршување на финансискиот план се составува завршна сметка што ја одобрува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 9

Условите за користење на одобрените средства од Фондот се утврдуваат со договор.

Средствата можат да се користат само за намените утврдени со договорот.

Член 10

Со Фондот управува управен одбор, кој се состои од 15 члена, што ги именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Мандатот на членовите на Управниот одбор на Фондот трае 4 години.

Член 11

Управниот одбор на Фондот:

- 1) донесува статут на Фондот;
- 2) ги донесува годишните финансиски планови и завршни сметки за извршување на финансиските планови на Фондот;
- 3) одлучува за доделувањето на средства од Фондот;
- 4) го следи користењето на одделните средства од Фондот;
- 5) го задолжува Фондот; и
- 6) врши и други работи определени со Статутот на Фондот.

Член 12

Претседателот на Фондот го претставува и застапува Фондот.

Претседателот на Фондот е наредбодател за извршување на финансискиот план на Фондот.

Член 13

Стручните и административните работи на Фондот ги врши Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија.“

185.

Врз основа на член 143 и 144 од Деловникот на Собранието на СРМ, Собранието на СРМ на седницата на Републичкиот собор, одржана на 28 септември 1970 година, на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 28 септември 1970 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 7 октомври 1970 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ И СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ЗА ПРАШАЊА ОД ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА ПОЛОЖБА И СИСТЕМОТ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА КУЛТУРАТА

Во Одлуката за образување на заедничка комисија на Републичкиот, Просветно-културниот и Стопанскиот собор на Собранието на СР Македонија за прашања од општествено-економската положба и системот на финансирање на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 41/68), точка III се менува и гласи:

„Комисијата ќе поднесе извештај за својата работа. Заедно со извештајот, Комисијата ќе поднесе и предлог за донесување на закон“.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-4035 Претседател
8 октомври 1970 година на Собранието на СРМ,
Скопје Никола Минчев, с.р.

186.

Врз основа на член 143 и 144 од Деловникот на Собранието на СРМ, Собранието на СРМ на седницата на Републичкиот собор, одржана на 28 септември 1970 година, на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 28 септември 1970 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 7 октомври 1970 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ И СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ЗА ПРАШАЊА НА ВИСОКОТО ШКОЛСТВО ВО СР МАКЕДОНИЈА

Во Одлуката за образување на заедничка комисија на Републичкиот, Просветно-културниот и Стопанскиот собор на Собранието на СР Македонија за прашања на високото школство во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 41/68), точка III се менува и гласи:

„Комисијата ќе поднесе извештај за својата работа. Заедно со извештајот, Комисијата ќе поднесе и предлог за донесување на закон“.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-4034 Претседател
8 октомври 1970 година на Собранието на СРМ,
Скопје Никола Минчев, с.р.

187.

Врз основа на членот 35 став 1 точка 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) и членот 97 став 1, 2 и 4 од Основниот закон за пензиското осигурување („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69 и 56/69), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 29 септември 1970 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВОНРЕДНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ, ИНВАЛИДНИНТЕ И ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА СО ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЖИВОТОТ ВО 1970 ГОДИНА

I

Заради усогласување со натпланското движење на просечните трошоци на животот во 1970 година старосните, инвалидските и семејните пензии, без заштитниот додаток, се зголемуваат за 5%.

Зголемувањето на пензиите по претходниот став не може да изнесува помалку од 15,00 динари.

На зголемувањето од ставот 1 и 2 од оваа точка подлежат сите пензии остварени од пензиска основа во која не е влезен личниот доход на осигуреникот остварен во 1970 година.

II

Инвалиднините добисни врз основа на телесно општетување како последица од **несреќа на работа или професионална болест** и додатокот за помош и нега остварени по прописите за инвалидското осигурување се зголемуваат за 5%.

Износот на инвалиднините и додатокот за помош и нега остварени од 1 јануари 1970 година ќе се утврдува со примена на одредбите од претходниот став.

III

Како основица за определување износот на зголемувањето по оваа одлука служат износите на пензиите, инвалиднините и додатокот за помош и нега на кој корисникот на пензиското примање имал право во денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

IV

Зголемувањето на пензиските примања по оваа одлука се однесува само за времето од 1 јануари до 31 декември 1970 година и тоа нема да се смета во основицата за усогласување на пензиските примања заради движењето на просечните трошоци на животот во 1970 година, што ќе се изврши со важност од 1 јануари 1971 година.

V

При определувањето на зголемувањето на семејните пензии според одредбите на оваа одлука повеќе корисници на пензија по едно решение ќе се сметаат како еден корисник.

VI

Зголемувањето на пензиите по оваа одлука не влијае на правото и височината на заштитниот додаток, кој и натаму ќе се исплатува во определениот износ.

VII

Усогласувањето на пензиските примања по оваа одлука ќе се изврши, и тоа:

1) на пензиските примања за кои е донесено решение до влегувањето во сила на оваа одлука — од Републичкиот завод за социјално осигурување по службена должност, без донесување на писмено решение;

2) на пензиските примања за кои ќе се донесе решение по влегувањето во сила на оваа одлука — од надлежниот комунален завод за социјално осигурување при донесувањето на решението за правото на пензиското примање.

VIII

Зголемувањето на пензиите, инвалидните и додатокот за помош и нега по оваа одлука ќе се изврши одеднаш за целата 1970 година односно за онолку месеци од 1970 година за колку е исплатено пензиското примање и ќе се исплати во вид на еднократно примање.

IX

Потребни појасненија за примена на одредбите на оваа одлука дава Републичкиот завод за социјално осигурување.

X

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-2169/1

29 ноември 1970 година

Скопје

Претседател,

Мара Минанова, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје тужителот СР Македонија — за Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ — Скопје, застапуван од Републичкиот јавен правобранител, поднесе тужба за раскинување на договор за купување на стан против тужените Казим М. Љушат, Екуран Демири, Сание Лека и Селим Лека, сите со непознато место на живеење и др.

Се повикуваат тужените Казим М. Љушат, Екуран Демири, Сание Лека и Селим Лека, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас, да ја соопштат на судот својата точна адреса или да се јават лично во судот. Во противен случај ќе им се одреди старателите кои ќе ги застапуваат во парницата.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1149/70. (64)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Драги и Ружа Димитрови, од Битола поднесоа тужба во овој суд за сопственост против Тодоровски Сотир, сега во неизвесност. Се поканува тужениот Сотир во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да одреди свој застапник.

Во противно на истиот ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 641/70 (65) (63)

Алиевска Селиме, од с. Грнчари, поднесе тужба до овој суд за развод на брак против Алијев Мустафа, од село Краи, сега во неизвесност. Видејќи тужениот е во неизвесност се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да си одреди свој застапник.

Во противно на истиот ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 641/70. (65)

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

При Општинскиот суд во Битола во тек е постапката за амортизација на чекот бр. 028628, издаден од Комерцијално-инвестиционата банка — Битола, за подигнат потрошувачки кредит, на износ од 1.000 нови динари, на име Јани Мичајков од Битола, ул. „Црвена вода“ бр. 10-а, по чиј предлог е поведена и постапката.

Се поканува секој оној што го нашол чекот, или го поседува или знае за истиот, да му соопшти на судот во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Во противно чекот ќе се огласи за неважен.

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 208/70. (61)

При Општинскиот суд во Битола во тек е постапката за амортизација на чекот бр. 025320, издаден од Комерцијално-инвестиционата банка — Битола, на 1.000 нови динари, на име Бошко Пауновски, од с. Кажани, по чиј предлог е поведена и постапката.

Се поканува секој оној што го нашол чекот, или го поседува, или знае за истиот, да му соопшти на судот во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Во противно чекот ќе се огласи за неважен.

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 205/70. (62)

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 653, страна 743, книга III, е запишана под име: Установа за одмор и рекреација на деца и младици — Скопје, ул. „757“ 66, Карпош I. Предмет на работењето на установата е организирање одмор и рекреација на децата и младината на Скопје.

В. д. директор на Установата е Димитар Бахчанчиев.

Установата е основана од Собранието на Скопје, со решението бр. 06-15137, од 22. VII. 1970 година.

Установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува в. д. директорот Димитар Бахчанчиев, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 88 од 9. VII. 1970 година. (1207)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на установите, на 30. VI. 1970 година, рег. бр. 8/70 е запишана под име: Здравна станица во Прилеп, при Тутуновиот комбинат во Прилеп. Предмет на работењето на Здравствената станица е укажување здравствена помош на работниците од Тутунскиот комбинат и членовите на нивните потесни семејства.

В. д. управител на установата е д-р Јован Цартов.

Здравствената станица е основана од Тутуновиот комбинат — Прилеп, со одлуката бр. 02-4449/1 од 22. VI. 1970 година, на работничкиот совет.

Потпишувањето ќе го врши д-р Јован Цартов, в. д. управител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 38/70. (1321)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на установите, на 30. IV. 1970 година, рег. бр. 18/65 е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Јанковски Стеван, управник, на Домот за стари и изнемоштени — Прилеп.

Досегашниот управник Јанковски Стеван се менува. За директор е поставен Темелкоски Киро, кој е овластен за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 25/70. (897)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на установите, на 14. VII. 1970 година, рег. бр. 10/70 е запишан под име: Завод за урбанизам и комунално уредување — Прилеп. Предмет на работењето на Заводот е

— изработување регионални, просторни и урбанистички планови, урбанистички студии, основни урбанистички планови и планови за реализација за Прилеп, и останатите населени места;

— ја дополнува и обновува основната документација на регионалните просторни и урбанистички планови на истата ја ускладува со развојните можности на Прилеп и останатите населени места;

— изработените урбанистички проекти ги предлага на одобрување пред соодветните органи на Собранието;

— по барање на Собранието организира стручна рецензија на регионалните просторни и урбанистички планови пред нивното усвојување;

— го информира Собранието за тековната урбанистичка проблематика, а посебно за реализацијата на деталните урбанистички планови на градот и населените места, како и за реализација на одделни инвестициони објекти;

— во рамките на регионалните просторни и урбанистички планови ја проучува организацијата на месните заедници на подрачјето на општината и предлага решенија за нивните граници.

— им дава на надлежните органи стручна помош од областа на просторното планирање,

— се грижи за очување на просторните амбиенти, природни и историски, акционирации според позитивните законски прописи за заштита,

— за урбанистичката документација, изработува хортикуларни планови а за деталните планови изработува детални хортикуларни решенија,

— врз основа на урбанистичките планови (урбанистички студии, основни урбанистички планови и планови за реализација), може да изработува техничка документација за целокупната комунална инфраструктура.

— во рамките на своите дејности се грижи за прибирање и зачувување на целокупната урбанистичка документација,

— прибира податоци и ги следи научните достигнувања од областа на урбанизмот кои се обработени и кои се третираат на овој простор,

— одржува стручни предавања, издава публикации, организира стручни изложби, со цел за запознавање на граѓаните и работните организации со урбанистичката проблематика на градот и населените места,

— изработува и технички подготовки на локации за поодделни објекти или група на објекти,

— изработува и технички подготовки на локации кои не се запирани во етапните планови за реализација, а се однесуваат за поголеми инвестициони вложувања;

— за правилно согледување и оптимализација на градежното земјиште на определени локации според урбанистичките планови, предвидени за изградба на објекти од општествен интерес може да изработува архитектонски проекти за потребите на општината, месните заедници и други заинтересирани инвеститори;

— ако заводот со својот капацитет не може благовремено да изврши некои од своите дејности, може да ангажира павловешки соработници и други организации за негова сметка да ги извршат истите;

— во согласност со Законот за уредување и користење на градежното земјиште и одлуката бр.

02-5079/1 од 17. XII. 1968 год. за начинот и условите за уредување и давање на користење градежно земјиште. Заводот се грижи за уредување на градежното земјиште;

— изработува програма за уредување на градежното земјиште,

— предлага начини за доделување на градежно земјиште на користење според редоследот и условите на градба, а по определени калкулативни цени и конкурсни услови;

— врши расчистување на теренот и регулирање на имотнорправните односи со сопствениците и инвеститорите;

— предлага донесување на прописи за уредување и користење на градежно земјиште, дава стручни анализи и предлози на Собранието во врска со политиката на комуналните проблеми и нивното усовршување,

— води катастар на комунално-градежните објекти и инсталации,

— по барање на Собранието може да ги проучува економските односи и состојбата во комуналната област и предлага мерки за утврдување на овие односи и состојбата по постигнатиот степен на економскиот развој на подрачјето, и за унапредување на сите комунални служби и дејности во општината.

— проучува и предлага соодветни мерки за плаќање придонеси за користење градежно земјиште,

— обавува стручно-технички и други работи кои се врзани за уредувањето на градежното земјиште како што се: обезбедување на потребна геодетска, урбанистичка, техничка и економска документација,

— може да врши инвеститорски работи и стручен надзор во случаи кога како инвеститор се појавува општината или други заинтересирани инвеститори и за таа цел обавува административни, стручни и финансиски работи;

— во рамките на расположивите средства се грижи за реализирање на програмите за: поправка, изградба и реконструкција на градски сообраќајници, патишта од IV ред и некатегоризирани патишта, мостови и други објекти на истите, градско зеленило, јавно осветление, снабдување со вода на населените места и градот, канализација, хигиена и други објекти од заедничка комунална потрошувачка,

— ја прати станбено-комуналната изградба, води стручни и оперативни работи од комуналната област кои ќе му ги довери на Собранието на општината,

— врши расчистување на земјиштето и изготвува техничка документација за изградба на објекти од времен карактер.

В. д. директор е инженер Најчевски Александар.

Основач на Заводот е Собранието на општината Прилеп, со решението бр. 02-2209/1 од 7. VII. 1970 година.

Потпишувањето ќе го врши инженер Најчевски Александар, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 40/70. (1325)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 650, страна 731, книга III е запишано следното: Фирмата на Здравствената станица, при Тутуновиот комбинат — Куманово, согласно со одлуката бр. 01-445/1 од 29. XII. 1969 година, на Советот на Здравствената станица при Тутуновиот комбинат — Куманово, од одржаната седница на 24. XII. 1969 година, се менува и гласи: Индустриска здравствена станица — Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 46 од 11. VI. 1970 год. (1122)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 334, страна 371, книга II е запишано следното: на Досегашните потписници на Основното училиште „Маршал Тито“ село Јегуновце, Тетовско, и тоа: Давчев Драги, директор, и Милевски Атанас, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нови потписници на Основното училиште „Маршал Тито“ село Јегуновце, Тетовско, се назначени следните лица: Бојчевски Ристов Томе, директор, и Петровска Милица, секретар, кои истото ќе го потпишуваат задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, сметано од 12. XII. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 152/69 од 13. V. 1970 година. (863)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 15. XII. 1969 година, рег. бр. 71/65 е запишано следното: Продавницата „Битола“ од Битола, на Рибникот „Битола“ — Битола, престана со својата работа и се брише од регистарот на установите, кој го води овој суд, поради присоединување кон Трговското претпријатие „Ангроцентар“ — Скопје.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 207 од 27. XI. 1969 година на работната заедница и одлуката бр. 5861 од 2. XII. 1969 година на работната заедница на Претпријатието „Ангроцентар“ од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 51/69. (411)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 324, страна 101, книга III е запишано следното: На досегашниот раководител на Деловната единица за зеленчук и овошје во Скопје, ул. „Страшо Пунџур“ бр. 3, на Трговското претпријатие на големо и мало за купопродажба и посредување „Богданска Котлина“ — село Богданци, Трајковски Трајко, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За нов раководител на споменатата деловна единица е назначен Васил Попов, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 16. X. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 955 од 4. XI. 1969 год. (22)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 1159, страна 821, книга V е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Молерофарбарската задруга „Идеал“ — Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 84, Џонов Благоја, согласно со записникот број 188 од 5. XI. 1969 година, од одржаната седница на конкурсната комисија на 10. X. 1969 година е назначен за директор и на таа должност ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува истата, сметано од 6. XI. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1007 од 18. XI. 1969 година. (24)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 1297, страна 86, книга VI е запишано следното: Кон монтажно-инсталатерската задруга „Топломонт“ — Скопје, ул. „Цветан Димов“ 66, се при-

соединува „Неон“ — занаетчиско-услужната електро-инсталатерската браварска и лимарска задруга — Скопје, согласно со одлуката бр. 57 од 15. IX. 1969 година, на советот на работната заедница на „Топломонт“ — Скопје и одлуката бр. 195 од 10. IX. 1969 година, на советот на работната заедница на „Неон“ — Скопје и економската оправданост.

Со присоединувањето на Монтажно-инсталатерската задруга „Топломонт“ — Скопје, ул. „Цветан Димов“ 66, се проширува и со електро-инсталатерска, браварска и лимарска дејност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1006 од 19. XI. 1969 година. (26)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 1180, страна 945, книга V е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Занаетчиско-услужната електроинсталатерска браварска и лимарска задруга „Неон“ — Скопје, бидејќи се присоединува кон Монтажно-инсталатерската задруга „Топломонт“ — Скопје, ул. „Цветан Димов“ 66, согласно со одлуката бр. 57 од 15. IX. 1969 година на советот на работната заедница на „Топломонт“ — Скопје и одлуката бр. 195 од 10. IX. 1969 година, на советот на работната заедница на „Неон“ — Скопје и економската оправданост.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1008 од 19. XI. 1969 год. (27)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. XI. 1969 година, рег. бр. 2/64, книга I е запишано следното: Претпријатието за снабдување на земјоделството „Агроснабдител“ од Скопје — Филијала во Битола, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради присоединување кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пелагонија“ — Битола.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 0101-РС-3/69 од 26. IX. 1969 година, на работничкиот совет на Претпријатието за снабдување на земјоделството „Агроснабдител“ увоз-извоз — Скопје и одлуката бр. 1790/1 од 13. X. 1969 година, на работничкиот совет, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пелагонија“ — Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 442/69. (87)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 15, страна 110, книга VI е запишано следното: Се бришат од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата број 6 во Скопје, ул. „135“ б.б. и Продавницата број 8 во Скопје, на ул. „2“ б.б. населба „Драчево“, на Претпријатието експорт-импорт „Стокопромет“ — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 25. XII. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 759/69 од 8. I. 1970 година. (172)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 15, страна 110, книга VI е запишано следното: Продавницата број 5 во Скопје, ул. „557“ б.б. на Претпријатието „Стокопромет“ експорт-импорт — Скопје, се преселува во Скопје, од ул. „557“ б.б. на улица „Рузвелтова“ б.б.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 976/69 од 9. X. 1970 година. (173)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 834, книга III е запишано следното: Гра-

дежно-занаетчиската задруга „Изградба“ од село Драчево се преселува во Скопје, на ул. „Кукушка“ бр. 16.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 818/69 од 14. I. 1970 година. (198)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 200, страна 551, е запишано следното: На досегашниот в. д. директор, на Индустриското претпријатие за преработка на кожи „Шар“ — Тетово, Серафимовски Митко, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на претпријатието е назначен Хусеини Идаверди Неџати, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Китановски Андре, шеф на сметководството, сметано од 21. XI. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1071/69 од 23. I. 1970 година. (200)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 174, страна 493 е запишано следното: Фирмата на Работничко-службеничкиот ресторан од затворен тип „Искра“, ул. „11 ноември“ бр. 10, на Претпријатието за производство на метални и дрвени производи „Искра“ — Куманово се менува и гласи: Претпријатие за производство на метални и дрвени производи „Искра“ — Куманово — Ресторан за друштвена исхрана од затворен тип во Куманово, ул. „11 октомври“ бб.

Досегашниот раководител на споменатиот ресторан Симоновски Петре Младен, е разрешен и му престанува правото да го потпишува, задолжува и раздолжува.

За раководител на ресторанот е назначен Ангеловски Јордан, кој ресторанот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Кралевски Драги, книговодител, сметано од 29. XII. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1194/69 од 16. II. 1970 година. (235)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 635, страна 709, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Индустриското претпријатие за преработка на пластични маси „Пластика“ — Скопје, Драгица Урдаревиќ, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на претпријатието е назначен Вељановски Вранко, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник Трајковски Стојан, в. д. шеф на сметководството.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 71 од 9. II. 1970 година. (265)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните рег. бр. 1283, страна 43, книга VI, е запишано следното: На досегашниот в. д. раководител на Пословницата во Скопје, ул. „Загребачка“ бб, на „Кемобоја“ — велетровско претпријатие — Загреб, Пеџан Пеџановски, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За раководител на Пословницата во Скопје, на „Кемобоја“ — Загреб е назначен Иван Саревски, кој пословницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 15. VII. 1969 год.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 645/69 од 27. II. 1970 година. (391)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 19. I. 1970 година, рег. бр. 146/55, книга III е запишано следното: Се проширува дејноста на Берберската задруга „Нов живот“ — Охрид, уште со молеро-фарбарска дејност.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 58 од 6. XII. 1969 година, на задружниот совет на Берберската задруга „Нов живот“ — Охрид, и решението бр. 07-1309 од 7. XII. 1969 година, на Пазарната инспекција на Собранието на општината Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 7/70. (463)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. XII. 1969 година, рег. бр. 26/69, книга II е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Стрезоски Кире, досегашен раководител на Продавницата во Ресен, на Книгоиздателството „Македонска книга“ од Скопје.

Се овластува Балаловска Дејан Левка, раководител, да ја потпишува продавницата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 501/69. (473)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 288, страна 115, книга VI е запишано следното: Се брише од регистарот досегашниот потписник Латвиновски Петре поради раскинување на работниот однос со Самостојната организација на здружен труд — работничка менза при Фабриката за стакло и стаклена волна — Скопје.

За нов потписник е назначен Поповски Костадин, економист во Фабриката за стакло и стаклена волна, со решението бр. 05 од 11. IX. 1969 година, на самостојната организација на здружен труд — работничка менза, кој ќе ја потпишува споменатата самостојна организација на здружен труд, покрај досегашниот потписник Смиле Цветковски.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 984/69 од 12. III. 1970 година. (488)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 288, страна 115, книга VI е запишано следното: На досегашниот потписник на Фабриката за стакло и стаклена волна — Скопје, Тасевски Милан, директор на стопанско-сметководниот сектор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1084 од 16. XI. 1967. (489)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 288, книга VI, страна 115 е запишано следното: За нови потписници на Фабриката за стакло и стаклена волна — Скопје се назначени следните лица: Гиновски Васил, шеф на аналитичко-планска служба, Конечни Петар, технички директор, и Павловски Видоје, советник по економија за развој, кои Фабриката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници: Арнаудовски Анастас, директор на развоен сектор, Златевски Драган, директор на организационо-кадровски сектор, Черепналковски Софре Спасе, генерален директор и Петковски Киро, шеф на сметководството.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1108/69 од 12. III. 1970 година. (490)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 77, страна 153, книга VI е запишано следното: Самостојната работна организација на здружен труд „Кожув“ од Гевгелија, во состав на ДИП „Треска“ — Скопје, се стекнува со статус на правно лице, согласно со статутарната одлука на ДИП „Треска“ — Скопје од 28. V. 1969 година, и одлуката бр. 8733 од 28. II. 1970 година, на централниот работнички совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 251 од 20. III. 1970 година. (515)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 77, страна 275, книга VI е запишано следното: Самостојната работна организација на здружен труд „Копачка“ од Кичево, во состав на ДИП „Треска“ — Скопје, се здобива со статус на правно лице, согласно со статутарната одлука на ДИП „Треска“ — Скопје од 28. V. 1969 година, и одлуката бр. 8723 од 28. II. 1970 година, на централниот работнички совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 270 од 20. III. 1970. (518)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16. II. 1970 година, рег. бр. 36/68, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Организацијата во состав за производство и обработка на тутун — Охрид, на Здруженото претпријатие „Југо тутун“ — Скопје, уште со производство на универзална мрежа од тел.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-30/1 од 12. I. 1970 година, на работничкиот совет на „Југо-тутун“ — Скопје — Организација во состав за производство и обработка на тутун — Охрид, и решението бр. 06-73 од 9. II. 1970 година, на Одделението за инспекциски служби на Собранието на општината Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 59/70. (562)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. I. 1970 година, рег. бр. 3/70, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на Откупната станица во Ресен, Борис Портиниевски се менува. За раководител е поставен Славе Ристевски.

Се проширува дејноста на Откупната станица во Ресен, на Претпријатието за промет со отпадоци „Отпад“ — Скопје, уште со: промет со дефектни стоки и тоа од порцелан, емајлирани садови, текстилни стоки, железарска стока, разен градежен материјал, електрични материјали, водоводни материјали и други дефектни стоки за кои е регистрирано матичното претпријатие.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 06-78 од 27. I. 1970 година, на работничкиот совет на Претпријатието за промет со отпадоци „Отпад“ од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 33/70. (569)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. I. 1970 година, рег. бр. 99/55, книга II е запишано следното: Се продолжува присилната управа над Претпријатието за изработка на Килими „Манчу Матак“ од Крушево.

Му престанува овластувањето на досегашниот присилен управник Тома Кардула. За присилен управник е поставен Порцески Димитар, кој е овластен да го потпишува претпријатието.

Оваа промена е извршена врз основа на решението бр. 06-1475/1 и бр. 06-1474/1 од 30. XII. 1969 година, на Собранието на општината Крушево.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 26/70. (588)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. VIII. 1969 година, страна 244, реден број 2 е запишано следното: Продавницата на „Стандард-конфекција“ — Загреб, од Кочани, ул. „Димитар Влахов“ бр. 6, ја променила улицата и својата дејност ќе ја обавува на ул. „Маршал Тито“ — Кочани.

Истовремено е запишана и промената на досегашниот раководител на продавницата, Славко Данилов. За раководител е назначен Иван Чакарев, кој е овластен да ја претставува и потпишува истата.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на поднесеното барање од Конфекцијата — Загреб, од 26. VI. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 245/69. (727)

Окружниот стопански суд во Штип, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. VIII. 1969 година, страна 318, реден број 2 е запишано проширувањето на предметот на работењето на Продавницата од Кочани, на Занаетското металско трговското услужно претпријатие „26 јули“ — Скопје, со тоа што ќе врши и промет на мало и големо со текстил од сите видови, бои и лакови од сите видови, водоинсталатерски материјали од сите видови, електроматеријали од сите видови и железарија од сите видови.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 1961 од 17. IV. 1969 година, на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 238/69. (728)

Окружниот стопански суд во Штип, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. XI. 1969 година, страна 345, реден број 1 е запишано под фирма: Комунално-станбено претпријатие „Панорама“, со седиште во Кочани, настанато со статусната промена од Комуналната установа „Панорама“ — Кочани.

Претпријатието ќе врши:

- одржување на чистотата и хигиената во градот и приградските населби;
- подигање и одржување на градско и военоградско зеленило;
- одржување и организирање на пазарите и панаѓуриите во градот и приградските населби;
- стопанисување со станбените згради и деловните простории во општествена сопственост;
- расчистување и приготвување на градежни терени за нова градба;
- изведување на градежни работи од ниска и висока градба;
- одржување на постојните бањи, базени, бунари, кампови, рекреативни центри;
- изградба на градска кланица, со преработка на месо, трговија на големо и мало и сувомесни производи;
- вршење транспортни услуги;
- одржување на градските гробишта и сточни јами;
- вршење оцагарски услуги;
- одржување на градските клозети;
- производство и трговија, на мало, со цвеќе;
- трговија на мало со погребална опрема;
- изработка на камени коцки за своја потреба и продажба.

Претпријатието ќе го застапува, претставува и потпишува досегашниот директор Киро Алексиев.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 0301-825 од 12. VIII. 1969 година, на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 43/69. (732)

Окружниот стопански суд во Штип, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. IX. 1969 година, страна 523, реден број 8 е запишан престанокот на Земјоделското претпријатие „5 Ноември“ од Струмица.

Престанокот е запишан во регистарот, врз основа на поднесената пријава бр. 03-752 од 1. IX. 1969 година, од страна на директорот на истото.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 291/69. (737)

Окружниот стопански суд во Штип, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. IX. 1969 година, страна 476, реден број 2 е запишано: Престана со своето работење Продавницата од Струмица, на Комбинатот „Југопластика“ од Сплит.

Престанувањето со работа на Продавницата е запишано во регистарот, врз основа на поднесеното барање бр. II-1312 од 22. VII. 1969 година, од страна на комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 294/69. (739)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, ред. бр. 350, страна 205, книга II е запишано следното: За потписник на Стопанското претпријатие „Единство“ од село Скудриње е назначен Мусли Нерит, советник во Претпријатието, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, заедно со старите регистрирани потписници: Шабани Азем, шеф на сметководството, Шабани Илмија, комерцијалист, и Рамадани Аџија, в. д. директор.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 50 од 19. III. 1970 година. (639)

Окружниот стопански суд во Штип, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16. IX. 1969 година, страна 112, реден број 6 е запишано проширувањето на Самостојното занаетничко претпријатие за домашни ракотворби „Килимара“ од Делчево, и покрај досегашните дејности ќе обавува и набавка и продажба на алаински бои и хемикалии, како и машини и опрема.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот врз основа на одлуката бр. 01-113 од 3. IX. 1969 година, на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 300/69. (715)

Окружниот стопански суд во Штип, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. VI. 1969 година, страна 167, реден број 4 е запишана промената на досегашниот присилен управник на Фабриката за фротир ткаенини „Фротирка“ од Делчево, Љупчо Лазаров. За присилен управник е именуван Раде Ангеловски.

Промената на присилниот управник на Фабриката е запишана во регистарот, врз основа на решението бр. 0105-1848/1 од 26. V. 1969 година, на Собранието на општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 225/69. (717)

Окружниот стопански суд во Штип, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. IX. 1969 година, страна 256, реден број 2 е запишано следното: Директорот на Погонот „Зле-

тово“ при Рудниците за олово и цинк „Злетово Саса“ од Пробиштип, Стојмир Домазетовски, останува за потписник на погонот како генерален директор.

Покрај директорот новоовластени потписници за потпишување на погонот се: Владо Гоговски, финансиски директор, Чедомир Соколов, в. д. директор и Кузман Петковски, раководител на книговодство. Овие лица ќе ја потпишуваат жирс-сметката на погонот од I.—VIII. 1969 година.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 03-3774/1 од 31. VII. 1969 година, на работничкиот совет на Рудниците.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 316/69. (720)

Окружниот стопански суд во Штип, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 17. VII. 1969 година, страна 528, реден број 12 е запишано следното: Престана со својата работа Земјоделскиот комбинат „Струмичко Поле“ од Струмица.

Престанувањето со работа на комбинатот е запишано во регистарот врз основа на одлуката бр. 02-1056/1 од 30. VI. 1969 година на работничкиот совет на истиот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 251/69. (743)

Окружниот стопански суд во Штип, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 17. VII. 1969 година, страна 528, реден број 11 е запишано бришењето на присилната управа на Земјоделскиот комбинат „Струмичко Поле“ од Струмица.

Укинувањето на присилната управа на комбинатот е запишано во регистарот, врз основа на решението бр. 01-2478/1 од 8. IV. 1969 година на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 255/69. (744)

Окружниот стопански суд во Штип, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 17. VII. 1969 година, страна 408, реден бр. 3 е запишано следното: на Земјоделско-преработувачкиот комбинат „Моша Пијаде“ од Струмица престана со своето работење.

Престанувањето на комбинатот е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-457/1 од 30. VI. 1969 година, на работничкиот совет на истиот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 250/69. (745)

Окружниот стопански суд во Штип, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. IX. 1969 година, страна 550, реден број 3 е запишано присоединувањето на Земјоделското претпријатие „5 Ноември“ од Струмица, кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Струмица“ од Струмица, почнувајќи од 1. IX. 1969 година.

Присоединувањето е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-240/2 од 18. VIII. 1969 година, на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 290/69. (752)

Окружниот стопански суд во Штип, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. IX. 1969 година, страна 254, реден број 8 е запишано: Продавницата, со седиште во Штип, на Занаетничкото претпријатие за производство на чевли, опинци, спандуфи и снабдување со репродукциони материјали за занаетчиството „Колектив“ од Штип, од улица „Плачковица“ 66, се преселува на ул. „Ванчо Прже“ 66.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на барањето на претпријатието, бр. 301 од 13. VIII. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 272/69. (753)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 963, страна 282, книга VI е запишано следното: Самостојната организација на здружен труд — Погон во Валандово, на Организацијата во состав на Здруженото претпријатие „Југо-тутун“ — Скопје „Јака“ од Радовиш се присоединува кон Здруженото претпријатие „Југо-тутун“ — Скопје, со следните податоци: Здружено претпријатие „Југо-тутун“ од Скопје — Самостојна организација на здружен труд — Погон во Валандово. Предмет на работењето на погонот е производство, откуп и обработка на тутун.

Погонот е основан со присоединување на Самостојната организација на здружен труд — Погон во Валандово, на Организацијата во состав на здруженото претпријатие „Југо-тутун“ — Скопје — „Јака“ од Радовиш кон Здруженото претпријатие „Југо-тутун“ од Скопје, со одлуката бр. 253 од 8. II. 1968 година, на работничкиот совет на „Југо-тутун“ од Скопје и одлуката број 60 од 28. II. 1968 година, на работничкиот совет на „Јака“ од Радовиш.

Самостојната организација на здружен труд — Погон во Валандово ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Басмачиев Ристо Павле, директор и Маринкова Артур Марија, шеф на сметководството, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Самостојната организација на здружен труд — Погон во Валандово, на Организацијата во состав на здруженото претпријатие „Југо-тутун“ — Скопје — „Јака“ од Радовиш се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните, кај овој суд, од рег. бр. 430, страна 547, книга II поради присоединувањето кон Здруженото претпријатие „Југо-тутун“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 442/68 од 10. IV. 1970 година. (777)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 350, страна 205, книга II е запишано следното: Организацијата на здружен труд — претставништво со седиште во Скопје, ул. „Романија“ бр. 5, на Стопанското претпријатие „Единство“ село Скудрине, се става под привремена управа.

Досегашниот раководител на претставништвото, Сардовски Кипро, како раководител и потписник се брише од регистарот поради неговото разрешување од таа должност. Се брише од регистарот и досегашниот потписник Тортевски Славко, поради неговото разрешување.

За привремен управник и потписник на претставништвото е назначен Фејзули Идриз, кој ќе ја потпишува организацијата на здружен труд — претставништво, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 51 од 13. III. 1970 година. (780)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. IV. 1970 година, рег. бр. 40/55, книга I е запишана под фирма: Продавница во село Олевени, на Земјоделската задруга „Светлост“ од село Породин. Предмет на работењето на продавницата е продажба на индустриски и колонијални стоки, предмети за куќни потреби и млечни производи.

Раководител на продавницата е Иван Костовски.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Светлост“ — село Породин, со одлуката бр. 03-86/1 од 28. II. 1970 година на задружниот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и погонот трговија.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 184/70. (914)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. IV. 1970 година, рег. бр. 40/55, книга I е запишана под фирма: Продавница во село Канино, на Земјоделската задруга „Светлост“, село Породин. Предмет на работењето на продавницата е продажба на индустриски и колонијални стоки, предмети за куќни потреби, млечни и месни производи.

Раководител на продавницата е Гроздановски Васил.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Светлост“ од село Породин со одлуката бр. 03-88/1 од 28. II. 1970 година на задружниот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и погонот трговија.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 185/70. (915)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. IV. 1970 година, рег. бр. 40/55, книга I е запишана под фирма: Продавница во село Оптичари, Битолско на Земјоделската задруга „Светлост“ од село Породин. Предмет на работењето на продавницата е продажба на индустриски и колонијални стоки, предмети за куќни потреби и месни производи.

Раководител на продавницата е Станковски Ристо.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Светлост“ од село Породин, со одлуката бр. 03-90/1 од 28. II. 1970 година на задружниот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата — односно погонот трговија.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 186/70. (916)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 14. IV. 1970 година, рег. бр. 11/70, книга I е запишана под фирма: Бензинска помпа „Југопетрол“ во Крушево, на Трговското претпријатие за промет со нафта и нафтени деривати „Југопетрол“ од Скопје. Предмет на работењето на помпата е промет со нафта и нафтени деривати на мало.

Раководител на помпата е Христовски Перо.

Помпата е основана од Трговското претпријатие „Југопетрол“ од Скопје, со одлуката бр. 02-1546 од 23. XII. 1969 година на работничкиот совет.

Бензинската помпа ќе ја потпишува лицето што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 191/70. (917)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. IV. 1970 година, рег. бр. 4/57, книга II е запишана под фирма: Продавница во Охрид, ул. „7 ноември“ бб, на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е вршење трговска дејност со намештај.

Продавницата е основана од Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ од Прилеп, со одлуката бр. 2052 од 18. II. 1970 година на работничкиот совет и решението бр. 06-804/69 од 14. I. 1970 година на Одделението за инспекциски служби на Собранието на општината Охрид.

Продавницата ќе ја потпишува Ислами Зубер, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 66/70. (918)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. IV. 1970 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишана под фирма: Продавница во Охрид, ул. „Илинденска“ бб, на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е промет со колонијални и други стоки за домашни потреби.

Раководител на продавницата е Чочеговски Симон.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Охридски магазин“ од Охрид, со одлуката бр. 366/23 од 7. II. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 172/70. (919)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 7. IV. 1970 година, рег. бр. 10/70, книга I е запишана под фирма: Бифе во село Пашино Рувци, на Фудбалскиот клуб на Спортското друштво „Пелагонија“ од с. Пашино Рувци. Предмет на работењето на бифето е вршење на угостителска дејност.

Бифето е основано од Фудбалскиот клуб на Спортското друштво „Пелагонија“, село Пашино Рувци, со одлуката на работничкиот совет.

Бифето ќе го потпишува Шлакевски Атанас, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 192/70. (920)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишана под фирма: Продавница број 27 во село Варош, на Земјоделскиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови колонијални стоки и предмети за домашни потреби.

Раководител на продавницата е Цветкоски Горе.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп, со одлуката број 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 259/70. (921)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишана под фирма: Продавница — самопослута број 58 во Прилеп, на ул. „Марксва“ бр. 14, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ — Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на разна колонијална стока, прехранбени производи во оригинална опаковка, млеко и млечни производи, месни производи, јајца, живина во опаковка, предмети за општа употреба, како и техничка стока за домаќинството (радија, телевизори, транзистори, фрижидери, миксери и сл. овошје и зеленчук.

Раководител на продавницата е Митрески Ристе.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ — Прилеп, со одлуката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 248/70. (922)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Марксва“ бр. 44, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на автомобили, трактори, резерви делови, машини, како и алати.

Раководител на продавницата е Димоски Благоја.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп, со одлуката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 249/70. (923)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишана под фирма: Продавница број 43 во Прилеп, ул. „Херој Карпош“ бб, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на зеленчук, прехранбени и колонијални артикли, овошје и флаширани алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Раководител на продавницата е Карчески Крсте.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ — Прилеп, со одлуката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 250/70. (924)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишана под фирма: Продавница број 25 во Прилеп, ул. „Тризла“ бр. 122 на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки од сите видови, предмети за куќни потреби, брашно и производи од брашно, овошје и зеленчук, месо и преработки од месо.

Раководител на продавницата е Ацевски Пецо.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп, со одлуката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 251/70. (925)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишана под фирма: Продавница број 29 во Прилеп, ул. „Мирче Ацев“ бб, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки, предмети за домашни потреби, млеко и млечни производи, месо и сувомесни производи.

Раководител на продавницата е Андоноски Мице.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп, со одлуката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 252/70. (926)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишана под фирма: Продавница број 30 во Прилеп, ул. „Борис Кидрич“ бр. 182, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на селскостопански производи, колонијални стоки, предмети за домашни потреби, млеко и млечни производи, месо и сувомесни производи.

Раководител на продавницата е Трајкоски Благоја.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп, со одлуката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 год.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 253/70. (927)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишана под фирма: Продавница број 31 во Прилеп, ул. „Ленин“ бб, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални и прехранбени стоки, месни и сувомесни производи, млеко и млечни производи и предмети за домашни потреби.

Раководител на продавницата е Ѓорѓиоски Димче.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп, со одлуката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 254/70. (928)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишана под фирма: Продавница број 32 во Прилеп, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 104 на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални и прехранбени стоки, месо и сувомесни производи, млеко и млечни производи како и предмети за домашни потреби.

Раководител на продавницата е Наумовски Борис.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп, со одлуката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 255/70. (929)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишана под фирма: Продавница број 33 во село Алинци, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални и прехранбени стоки, месни производи и предмети за домашна потреба.

Раководител на продавницата е Петрески Новче.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп, со одлуката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 256/70. (930)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишана под фирма: Продавница број 37 во село Долнени, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е промет со секаков вид на колонијална стока, прехранбени стоки, сувомесни производи, млечни производи, алкохолни пијалаци и друго од регистрираната дејност на комбинатот.

Раководител на продавницата е Стојановски Боге.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп, со одлуката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 257/70. (931)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишана под фирма: Продавница број 28 во село Забрачани, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални и прехранбени стоки, млечни производи како и предмети за домашна потреба.

Раководител на продавницата е Апостолоски Цветан.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп, со одлуката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 258/70. (932)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишана под фирма: Продавница број 26 во село Десово, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на селско-стопански производи, колонијални стоки и предмети за домашни потреби.

Раководител на продавницата е Аломеровиќ Елмаз.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп, со одлуката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година, на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 260/70. (933)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишана под фирма: Продавница број 24 во село Прилиште, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на селскостопански производи, колонијални стоки и предмети за домашни потреби.

Раководител на продавницата е Алиоски Алија.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп, со одлука бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 261/70. (934)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишана под фирма: Продавница број 23 во село Бело Поле, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални и прехранбени стоки, месни производи и предмети за домашни потреби.

Раководител на продавницата е Радески Крсте. Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп, со одлуката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година, на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 262/70. (935)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишана под фирма: Продавница број 22 во село Стровија, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на селскостопански производи, колонијални стоки и предмети за домашни потреби.

Раководител на продавницата е Стамевски Ацо.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп, со одлуката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година, на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 263/70. (936)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишано под фирма: Продавница во село Врбјани, Прилепско, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на селскостопански производи, колонијални стоки и предмети за куќни потреби.

Раководител на продавницата е Николоски Ангеле.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп, со одлуката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 264/70. (937)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишана под фирма: Продавница број 15 во село Кадино Село, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на селскостопански производи, колонијални стоки и предмети за домашни потреби.

Раководител на продавницата е Мицески Димче.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп, со одлуката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 265/70. (938)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишана под фирма: Продавница број 11 во село Кошино, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на селскостопански производи, колонијални стоки и предмети за домашни потреби.

Раководител на продавницата е Спиркоски Љубе.

Продавницата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп“ од Прилеп, со одлуката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 266/70. (939)

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ

Загубениот печат под назив: „Месна заедница с. Речане — Гостивар,“ се огласува за неважен. (3169)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Возачка дозвола и сообраќајна книшка на име Антифилис Карагошев, с. Стојаково, Гевгелија. 3193)
Лична карта на име Вера Ацеска, с. Плетвар, Прилеп. (3173)

Лична карта на име Стеван Јованоски, ул. „М. Пијаде“ бр. 215, Прилеп. (3200)

Лична карта бр. 12458, издадена од ОВР — Ресен на име Наум Митревски, с. Стење, Ресен. (3216)

Свидетелства за завршен III и IV клас и диплома за положен матурски испит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Кенан Ајдини, с. Слупчане, Куманово. (3401)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Александар Б. Вајловски, ул. „III македонска ударна бригада“ бр. 67, Куманово. (3265)

Студентска легитимација, издадена од Педагошката академија — Скопје на име Лилјана Пипиданоска, ул. „Д. Димески“ бр. 1, Прилеп. (3402)

Лична карта бр. 6826, издадена од ОВР — Винаца на име Ферки Шабанов, с. Блатец, Винаца. (3407)

Лична карта бр. 3619, издадена од ОВР — Винаца на име Ибраим Дибрамов, ул. „Иво Рибар Лола“ б.б., Винаца. (3308)

Пасош на име Живко Србиноски, с. Врбјани, Прилеп. (3313)

Пасош на име Зорка Србиноска, с. Врбјани, Прилеп. (3314)

Лична карта бр. 10911 на име Исмаил Алиу, с. Рајче, Гостивар. (3337)

Лична карта бр. 4331, издадена од ОВР — Винаца на име Ефтим Марков, с. Блатец, Винаца. (3339)

Лична карта на име Неврус Зендели, с. Валиндол, Гостивар. (3343)

Пасош издаден од ОВР — Тетово на име Сала Биљал, с. Орашје, Тетово. (3347)

Воена книшка на име Душан Николовски, с. Трновци, Битола. (3448)

Воена книшка на име Крсте Петанчески, ул. „Јоле Андоноски“, бр. 4, Прилеп. (3463)

Лична карта бр. 4652, издадена од ОВР — Винаца на име Слоботка Венкова, с. Црн Камен, Винаца. (3470)

Повластица за воен инвалид на име Петре Шекеров, ул. „Благој Горев“ бр. 105, Т. Велес. (3492)

Лична карта бр. 6730, издадена од ОВР — Винаца на име Сребран Јованов, с. Грљани, Винаца. (3568)

Воена книшка на име Никола Ј. Тутунџиски, с. Чифлик, Берово. (3578)

Пасош бр. 105456, издаден од ОВР — Струмица на име Георги Витанов, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 9, Струмица. (3579)

Воена книшка на име Рамиз Џемаилоски, ул. „Тригла“ бр. 193/3, Прилеп. (3604)

Пасош бр. 042344 на име Владимир Георгиевски, ул. „Преспа“ бр. 44, Битола. (3714)

Лична карта на име Цона Ристеска, с. Крушејца, Прилеп. (3717)

Пасош бр. 124750 на име Џабир Амети, с. Прешовце, Тетово. (3719)

Возачка дозвола на име Нухи Таири, с. Порој, Тетово. (3722)

Лична карта на име Иљаз А. Абдурахими, с. Селце, Тетово. (3723)

Всена книшка издадена од Врање на име Трајан Шемовски, с. Могила, Битола. (3728)

Пасош издаден од СВР — Тетово на име Веби Џемаили, с. Д. Палчиште, Тетово. (3734)

Дозвола бр. 426-66, издадена од Гостивар на име Станимир Ѓорѓијески, Гостивар. (3739)

Пасош на име Ристо Ристески, Прилеп. (3741)

Лична карта бр. 7087, издадена од ОВР — Винаца на име Станка Анакиева, ул. „Ангел Винички“ бр. 53, Винаца. (3743)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Трајанка Тошевска, ул. „И. Р. Лола“ бр. 27, Куманово. (3695)

Лична карта издадена од Гостивар на име Имер Мирто Муртезани, с. Чајле, Гостивар. (3771)

Лична карта на име Методија Секулоски, с. Црнилиште, Прилеп. (3773)

Пасош на име Благоја Оклески, ул. „Рампо Левката“ бр. 2, Прилеп. (3776)

Пасош на име Енвер Ферати, с. Жеровјане, Тетово. (3779)

Пасош бр. 207303, издаден од СВР — Дебар на име Наим Сефдари, ул. „Петре Поповски“ бр. 5, Дебар. (3780)

Војна книшка на име Петар Јовановски, с. Вакров, Куманово. (3781)

Лична карта бр. 2521 на име Исмет Камбери, с. Д. Ѓоновица, Гостивар. (3789)

Барирани чекови бр. 018304 и 018305, на име Занаџниско паркетарско претпријатие „Солидарност“ — Скопје. (3713)

Возачка и сообраќајна дозвола издадени од УВР — Куманово на име Борко Стефковски, с. Орах, Куманово. (3790)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шабан Љазимов, Скопје. (1556)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Мирче Ацев“ — Г. Петров на име Назмија Абазова, Скопје. (1557)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јорданка Китанова, Скопје. (1558)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Џеват, Азир и Алиме Ибраим, Скопје. (1559)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Кочани на име Симеон и Сталинка Кареви, Скопје. (1560)

Свидетелства за завршено I и II година средно хемиско училиште во Скопје на име Славка Крстевска, Скопје. (1561)

Диплома за квалификуван работник — водоинсталатер, издадена од ЕМЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Мирче Марковски, Скопје. (1562)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Дебар на име Ламиха Крлиу, Скопје. (1563)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Радован Богдановиќ, Скопје. (1564)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Павлина и Жаклина Стоилкови, Скопје. (1565)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мамут Мамут, Скопје. (1566)

Воена книшка издадена во Карловац на име Јованчо М. Стојановски, Скопје. (1567)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Иљаз Алими, Скопје. (1568)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Наум Охридски“ — с. Булачани на име Благоја Крстевски, Скопје. (1569)

Свидетелство за положен испит квалификуван — столар, издадено од Стопанското училиште „Димитрие Туцовиќ“ — Скопје на име Борис Кузмановски, Скопје. (1570)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Темјана Ѓургиева, Скопје. (1571)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Петровец на име Џемо Мекиќ, Скопје. (1572)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Валчинов, Скопје. (1573)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гоце Силјановски, Скопје. (1574)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Емин Денис, Скопје. (1575)

Уверение за општи предмети, издадено од Работнички универзитет — Скопје на име Петар Крстиќ, Скопје. (1576)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Непџедин Рахмановиќ, Скопје. (1577)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мукадес Кача, Скопје. (1578)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубиша Димитровски, Скопје. (1579)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Демиран, Демо, Салис, Атина и Јашар Селим, Скопје. (1580)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зоран Јаниќ, Скопје. (1581)

Каса прими бр. 956 на сума од н. дин. 9189,60, издадена од „Аутомакедонија“ — Скопје на име Ѓорѓи Керамичиќ, Скопје. (1582)

Воена книшка издадена од Ријека на име Томислав Јорданов, Скопје. (1583)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Делчо Салтиров, Скопје. (1584)

Работна книшка издадена од Скопје на име Љубомир Јанкуловски, Скопје. (1585)

Работна книшка бр. 34334, издадена од Скопје на име Рамадан Бектеши, Скопје. (1586)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зора Бошкова, Скопје. (1587)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јосиф Маневски, Скопје. (1588)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Голуб Курчиески, Скопје. (1589)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миле Вочваров, Скопје. (1590)

Диплома бр. 4788/298, за вис. квалификуван работник, издадена од Собранието на град Скопје на име Томислав Мигриќ, Скопје. (1591)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Митана Огненовска, Скопје. (1592)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Митар Јанакиевски, Скопје. (1593)

Слободна легитимација издадена од Градски сообраќај — Скопје на име Богдан Златевски, Скопје. (1594)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нечати Векировски, Скопје. (1595)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лука Лазо, Скопје. (1596)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Џафер Арсланов, Скопје. (1597)

Работна книшка издадена од Скопје на име Мица Димковска, Скопје. (1598)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јордан Јовановски, Скопје. (1599)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сузана Атанасова, Скопје. (1600)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Десанка и Слободан Рајевски, Скопје. (1601)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сијана Чекиќ, Скопје. (1602)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драги Јовевски, Скопје. (1603)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сашо Крстевски, Скопје. (1604)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Антон Младеновски, Скопје. (1605)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шабан Шабанов, Скопје. (1606)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ангелко Стевковиќ, Скопје. (1607)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јован Петров, Скопје. (1608)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рефиќе Асанова, Скопје. (1609)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Смилев, Скопје. (1610)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Т. Велес на име Ѓорѓи и Маца Ѓорѓиеви, Скопје. (1611)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Момчило и Валерија Бошковски, Скопје. (1612)

Индекс бр. 4742, издаден од Земјоделско-шумарски факултет — Скопје на име Владо Филиповски, Скопје. (1613)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Целар Адем, Скопје. (1614)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Македонка Хаџи Димова, Скопје. (1615)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марица Петрушевска, Скопје. (1616)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Керим Сејди, Скопје. (1617)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојан Груевски, Скопје. (1618)

Оружен лист бр. 230/69, издаден од УВР — Скопје на име Феим Камбери, Скопје. (1619)

Работна книшка издадена од Скопје на име Слободан Петров, Скопје. (1620)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марија Блажевска, Скопје. (1621)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ибиш Амети, Скопје. (1622)

Индекс и легитимација бр. 4870, издадени од Природно-математичкиот факултет — Скопје на име Теки Керими, Скопје. (1623)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Али Барди, Скопје. (1624)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милован Митревски, Скопје. (1625)

Свидетелство за завршено индустриско училиште „Коце Металец“ — Скопје на име Стојче Живковски, Скопје. (1626)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Берово на име Душан Цингарски, Скопје. (1627)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љиљана Демировска, Скопје. (1628)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Станка Петровска, Скопје. (1629)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Струга на име Цветко Попески, Скопје. (1630)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Жавана Ристова, Скопје. (1631)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стево Кимовски, Скопје. (1632)

Свидетелство за незавршено V одделение, издадено од Осмолетката „Владимир Назор“ — Скопје на име Ѓорѓи Тодоровски, Скопје. (1633)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Муарем Саит, Скопје. (1634)

Диплома за квалификуван работник, столар, рег. бр. 408, издадена од Општината „Кале“ — Скопје на име Младен Димишков, Скопје. (1635)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Перик, Скопје. (1636)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранко Јанески, Скопје. (1637)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Севда Иса, Скопје. (1638)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Призрен на име Олга Дабиќ, Скопје. (1639)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лидија Стојакова, Скопје. (1640)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лоза Гогова, Скопје. (1641)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Горан Ристиќ, Скопје. (1642)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благуна Ѓорѓиевска, Скопје. (1643)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Абедин Имеров, Скопје. (1644)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Велика Ѓијевска, Скопје. (1645)

Диплома за завршен испит квалификуван работник-електричар, издадена од ЕМУЦ — Скопје на име Лазар Ивановски, Скопје. (1646)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Стојанов, Скопје. (1647)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Верка Димитриеска, Скопје. (1648)

Оружен лист бр. 3965, издаден од УВР — Скопје на име Јован Аврамовски, Скопје. (1649)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајанка Воневска, Скопје. (1650)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Радмила Матевик, Скопје. (1651)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Севим Ибраимова, Скопје. (1652)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Алеко Стамболиев, Скопје. (1653)

Свидетелство за завршено IV година, издадено од Градежниот училишен центар во Скопје на име Атанас Станоевски, Скопје. (1654)

Индекс бр. 12053, издаден од Правни факултет — Скопје на име Марија Вожинова, Скопје. (1655)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славе Кичовски, Скопје. (1656)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Музафер Абдурамани, Скопје. (1657)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Неџип Јашаров, Скопје. (1658)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бектеш Вуглиќ, Скопје. (1659)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тодор Димковски, Скопје. (1660)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Пробиштип на име Павлина Панова, Скопје. (1661)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јоне Марковски, Скопје. (1662)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоуна Смилевска, Скопје. (1663)

Индекс бр. 13690, издаден од Филозофскиот факултет — Скопје на име Жарко Десовски, Скопје. (1664)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Алиман и Силвана Јашареви, Скопје. (1665)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лазо Атанасов, Скопје. (1666)

Свидетелство бр. 01-226/1/67 година, издадено од Гимназијата „Моша Пијаде“ — Кр. Паланка на име Вера Стошиќ, уч. IV клас гимназија „Моша Пијаде“ — Кр. Паланка. (1667)

Здравствена легитимација на име Беадин Ризвани, с. Јажинце, Тетово. (1668)

Здравствена легитимација на име Ленче Димоска, ул. „Маршал Тито“ бр. 27, Прилеп. (1670)

Свидетелство за завршено VIII одделение за возрастни на име Петре Кероски, ул. „Ило Полутешко“ бр. 13, Варош, Прилеп. (1671)

Здравствена легитимација на име Ристе Пановски, Прилеп. (1672)

Здравствена легитимација на име Марија Пановска, Прилеп. (1673)

Здравствена легитимација на име Мери Димитровска, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 39, Прилеп. (1674)
 Свидетелство за завршена II година, индустриско училиште (дрводелски смер) на име Петар Петрески, ул. „Кр. Јоскоски“ бр. 23, Прилеп. (1679)
 Свидетелство бр. 01-526 за завршена IV година економско училиште на име Бранко Трифуновски, Гостивар. (1681)
 Здравствена легитимација бр. 0425367, издадена од КЗСО — Врање на име Вождар Стојковиќ, Дебар. (1683)
 Уверение бр. 269 за сидаро-фасадерска занетска дејност, издадено од Собрание на општина Верово на име Васил Милев Кушовски, с. Владимирово, Верово. (1684)
 Свидетелство за завршено VIII одделение на име Сотир Трајчески, с. Галичани, Прилеп. (1689)
 Возачка дозвола бр. 1196 на име Џеват Палоши, ул. „Гостиварска“ б.б. — Тетово. (1691)
 Свидетелство за завршено VIII одделение на име Џемаил Адилковиќ, с. Десово, Прилеп. (1692)
 Работна книшка издадена од Собранието на општина — Куманово на име Божиќ Спасиќ, с. Уминдол, Куманово. (1693)
 Возачка дозвола на име Авдиљамит Џељами, с. Непроштено, Тетово. (1694)
 Уверение за квалификуван работник на име Асан Беадини, ул. „Ново село“ бр. 60а, Тетово. (1695)
 Диплома на име Атанас Симоски, с. Отушиште, Тетово. (1696)
 Диплома на име Васо М. Крстевски, с. Вратница, Тетово. (1698)
 Работна книшка на име Насте Илиески, Прилеп. (1700)
 Здравствена легитимација на име Елида Лончар, ул. „Борис Кидрич“ бр. 117/2, Прилеп. (1702)
 Здравствена легитимација на име Димитар Кузманоски, ул. „К. Јосифоски“ бр. 183а, Прилеп. (1703)
 Здравствена легитимација на име Марија Чоевска, ул. „Тр. Тарџан“ бр. 20/11, Прилеп. (1704)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Душка Петрушевска, Скопје. (1705)
 Оружен лист бр. 1413, издаден од ОВР — Скопје на име Веби Мемети, Скопје. (1706)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Селвија Јурукоска, Скопје. (1707)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димитрија Димитровски, Скопје. (1708)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зоран Шапкарев, Скопје. (1715)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓорѓи Василевски, Скопје. (1716)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ефка Павелиќ, Скопје. (1717)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мица М. Кајевска, Скопје. (1718)
 Здравствена легитимација издадени од ЗСО — Скопје на име Бектеш, Ресмије, Авни, Насер, Музафер и Скендер Бектеши, Скопје. (1719)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Батија Мемиши, Скопје. (1720)
 Свидетелство за завршено II клас, издадено од Учителската школа „Никола Карев“ — Скопје на име Цветан Стојчевски, Скопје. (1721)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лепосава Симоновска, Скопје. (1722)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јасмина Џековиќ, Скопје. (1723)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Преиќ Демај, Скопје. (1724)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јакуп Асани, Скопје. (1725)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Владимир Дамњановски, Скопје. (1726)
 Индекс бр. 7986, издаден од Филозофски факултет — Скопје на име Миодраг Вемиќ, Скопје. (1727)
 Воена книшка издадена од Пожаревац на име Ајет Ајети, Скопје. (1728)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Весовски, Скопје. (1729)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Недимедин Брава, Скопје. (1730)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Владимир Малиновиќ, Скопје. (1731)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Даница Илиевска, Скопје. (1732)
 Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Св. Николе на име Васил Трајков, Скопје. (1733)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шериф Мурседин, Скопје. (1734)
 Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Пејо Гулевски, ул. „Александар Турунџе“ бр. 10, Битола. (1735)
 Свидетелства за завршено I, II и III година, издадени од ЕМУЦ — „Гуро Салај“ — Битола на име Петар Ристевски, ул. „Неготино“ бр. 5а, Битола. (1736)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Генсјева Соколева, ул. „Даме Груев“ бр. 152, Битола. (1737)
 Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Работничкиот универзитет „Горе Органиче“ — Т. Велес на име Благој Ф. Бисилков, ул. „Пајак Планина“ бр. 32, Т. Велес. (1738)
 Возачка дозвола на име Латиф А. Аслами, с. Непроштено, Тетово. (1739)
 Земјоделска здравствена легитимација бр. 1272, издадена од ЗСО — Тетово на име Хајрије Халили, с. Стримница, Тетово. (1740)
 Работна книшка бр. 439 на име Исо П. Сејдиу, с. Присојница, Гостивар. (1741)
 Ученичка книшка од VII одделение на име Канија Јусуфи, с. Оркуше, Гостивар. (1743)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Павлина В. Нацева, ул. „Јовче Чучук“ бр. 17, Т. Велес. (1743)
 Свидетелство од IV година, издадено од Педагошката гимназија „Зеф Јуш Марку“ — Скопје на име Исмаил Јусуфи, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 35, Тетово. (1749)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Лилјана Алушевска, ул. „Стр. Пинџур“ бр. 21, Битола. (1750)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Кемал Јајовски, ул. „Титова Ужница“ бр. 22, Битола. (1753)
 Земјоделска здравствена легитимација на име Ѓафур Н. Емини, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 65, Тетово. (1755)
 Оружен лист бр. 1377, издаден од ОВР — Тетово на име Милко Јовановски, с. Јегуновце, Тетово. (1756)
 Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Климент Охридски“ — с. Вирово на име Стево Ристевски, с. Бошишта, Прилеп. (1757)
 Здравствена легитимација на име Самолетка Додевска, ул. „Прилепска“ бр. 82, Битола. (1758)
 Здравствена легитимација на име Славица Поповска, ул. „Романија“ бр. 41/19, Битола. (1759)
 Здравствена легитимација на име Цвета Стојаноска, ул. В. Рачето“ бр. 29а, Прилеп. (1760)
 Здравствена легитимација на име Владо Крстески, ул. „М. Козар“ бр. 7, Прилеп. (1761)
 Свидетелство за завршено IV одделение на име Борис Цветаноски, с. Штавица, Прилеп. (1762)
 Здравствена легитимација на име Раде Ѓорѓоски, ул. „Р. Ивановски“ бр. 52, Прилеп. (1763)
 Здравствена легитимација на име Љубе Маневски, ул. „Тр. Панов“ бр. 10, Т. Велес. (1764)
 Здравствена легитимација на име Дано Ристов, ул. „Скопско паде“ бр. 3, Т. Велес. (1765)
 Свидетелство на име Рада Цветаноска, с. Брвеница, Тетово. (1766)
 Здравствена легитимација на име Зубер Јусуфи, с. Ораше, Тетово. (1767)
 Возачка дозвола бр. 299, издадена од Одделението за внатрешни работи Тетово на име Сатки Нафита Асани, с. Гол. Речица, Тетово. (1768)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јасмина Џековиќ, Скопје. (1769)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Танкосава Нестор, Скопје. (1770)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Крсто Крстевски, Скопје. (1771)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славица Крстевска, Скопје. (1772)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Макрески, Скопје. (1773)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љилјана Цветкова, Скопје. (1774)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Атанас Здравковски, Скопје. (1775)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љутви Алили, Скопје. (1776)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шакир Салија, Скопје. (1777)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Али Калаба, Скопје. (1778)
 Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Румена Кајевска, Скопје. (1779)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гордана Мишковска, Скопје. (1780)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ленче Илиевска, Скопје. (1781)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вели Маслаковски, Скопје. (1782)
 Свидетелство за завршена I и II година, издадено од ЕМУЦ — Скопје на име Србољуб Стефановиќ, Скопје. (1783)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мевлида Усеинова, Скопје. (1784)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Доне Николовски, Скопје. (1785)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сулејман Абаз, Скопје. (1786)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајче Јаневски, Скопје. (1787)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тихомир Ангеловски, Скопје. (1788)
 Свидетелство за завршена II година ЕМУЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Никола Динковски, Скопје. (1789)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Хајрије Реџеџи, Скопје. (1790)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славче Таневски, Скопје. (1791)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Киро Деловски, Скопје. (1792)
 Индекс бр. 12695, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Марјан Пелеѓуговски, Скопје. (1793)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марија Мицкова, Скопје. (1794)

КОНКУРСИ

Врз основа на членот 18 од Статутот на претпријатието, Конкурсната комисија на Г.П. „Руен“, Крива Паланка

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР на претпријатието.

УСЛОВИ: За технички директор може да се именува лице кое покрај општите услови предвидени со Законот, ги исполнува и следните услови:

— висока стручна подготовка — градежен факултет со над 2 години работно искуство

— виша стручна подготовка — прв степен на градежен факултет со над 4 години работно искуство и

— средна стручна подготовка — средно техничко училиште градежна насока — со над 10 години работно искуство.

Молбите со доказите за исполнување на условите да се достават до ГП „Руен“ Крива Паланка.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

(1647)

Конкурсната комисија при Здравствениот дом — Берово, врз основа на членот 80 од Статутот на домот

распишува

КОНКУРС

за директор на здравствениот дом

Услови:

Покрај општите услови по ОЗРО кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови: да имаат завршено медицински факултет, положен стручен испит и 3 години работа во здравствена струка.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личниот доход на установата.

Конкурсот е отворен 15 дена по неговото објавување.

Предност имаат работниците на Здравствениот дом — Берово.

(1648)

Конкурсната комисија при Услужно-производната шивачка задруга „БАЗАР“, Скопје

распишува

КОНКУРС

за ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР на Услужно-производната шивачка задруга „БАЗАР“, Скопје

Кандидатите покрај општите услови според ОЗРО треба да ги исполнуваат и следните услови:

1. средно или непотполно средно образование
2. познавање на текстилна работа и текстилни производи
3. работно искуство во текстилна работа најмалку 8 години.

Молбите со кратка биографија и другите документи да се поднесуваат до Конкурсната комисија, во рок од 10 дена.

(1649)

СОДРЖИНА

	Страна
184 Закон за Републичкиот фонд за пошмување на годините	425
185 Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за образување на засадничка комисија на Републичкиот, Просветно-културниот и Стопанскиот собор на Собранието на СРМ за прашања од општествено-економската положба и системот на финансирање на културата	426
186 Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за образување на засадничка комисија на Републичкиот, Просветно-културниот и Стопанскиот собор на Собранието на СРМ за прашања на високото школоство во СР Македонија	426
187 Одлука за вонредно усогласување на пензиите, инвалидните и додатокот за помош и нега со движењето на просечните трошоци на животот во 1970 година	426

Издавач: „Службен весник на СРМ“ — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември“ бр. 10а.
 Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај
 Службата на општественото книговодство. Печат: Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје